



ALK 4900 -0.23% GRNT 473.25 1.77% KMB 2250 0.37% OHV 2359 -0.04% PPIV 29000 0%

Дома / ПОЛИТИКА / ЗНМ ги осуди повиците од Мирка Велиновска за линч на новинари

Пребарувај...



ЕКОНОМИЈА | ФИНАНСИИ | СКОПЈЕ | АГРОБИЗНИС | АНАЛИЗА | МОИ ПАРИ | БАЛКАН

ЗНМ ги осуди повиците од Мирка Велиновска за линч на новинари

мај 11, 2016

Tweet

Like 7

Share 7

G+ 0

Share

Од Здружението на новинарите на Македонија денеска ги осудија повиците за линч против новинари објавени пред два дена во дневниот весник Дневник.

„Етикетирањето на новинарите Горан Михајловски, Ацо Кабранов, Борјан Јовановски, Сашо Ордановски, Ана Петрушева и Катерина Блажевска како фашисти, криминалци и предавници, од колумнистот Мирка Велиновска, претставува еклатантен пример на говор на омраза и повикување на насилство. Ваквите брутални напади претставуваат смислена стратегија на власта, која преку нејзините мегафони со закани и притисоци се обидува да ги замолчи новинарите“, укажуваат од ЗНМ.

Оттаму дополнуваат дека Велиновска преку непримерен речник за комуникација со јавноста го девалвира угледот и достоинството на професијата, а преку бесмислена дискредитација на новинари атакува врз еснафската солидарност и медиумскиот плурализам.

Меѓу другото, предупредија дека доколку надлежните институции го толерираат говорот на омраза, тие стануваат соучесници во евентуално насилство против новинари и побараа е Јавното обвинителство веднаш да покрене постапка против Велиновска, а полицијата да преземе превентивни мерки со цел да се заштитат новинарите од можни напади.

Спонзориран линк:

Дали сакате да добиете 50€ реални пари за тргување на глобалниот финансиски пазар и започнете да заработувате пари? Регистрирајте се овде и почнете да тргувате со 50 евра на светската берза

Сподели!

Tweet

Like 7

Share 7


G+ 0

Share

Претходно: За министерот Попоски доаѓањето на Хајндл е позитивен сигнал од Берлин

Следно: ВМРО-ДПМНЕ сепак оди на избори

Најчитани



Три женски хороскопски знаци



Конкурси

ВРАБОТУВАЊЕ

СТИПЕНДИИ



Оглас за вработување во ТАВ Македонија.



Вработување во Анхоч.



Кариера во Стопанска банка - АД Скопје.



Оглас за вработување во ЕВРО 07 Отворени се 2 (две) работни места!...



Оглас за ангажирање во Македонски Телеком АД Скопје Нето плата...

Зачленете се и бидете во тек со најновите случувања

Внесете е-пошта

Зачлени се

кои носат среќа

5,165 прегледи април 12, 2016



Овие хороскопски знаци сигурно ќе имаат повеќе од еден брак

2,764 прегледи ноември 2, 2015

Просечна плата во Шведска е 4500 евра, а како се...

4,721 прегледи мај 12, 2016



Дневен хороскоп 12 05 2016 Четвртко

2,565 прегледи мај 11, 2016

Дали сте меѓу нив – Ова се четирите најмоќни знаци...

3,003 прегледи мај 5, 2016



Најлошите и најдобрите особини на вашиот знак: Ракот е магнет...

2,513 прегледи март 1, 2016

Препорачани



Како до подобра работна позиција?

мај 13, 2016



ПАРИ ВО МАГЛА: Дали ЕЛЕМ треба да гради рајски градини или термо и хидро центри?...

мај 13, 2016



Душко Бранковиќ – маратонец во протести против судскиот систем!...

мај 13, 2016



Интервју Донка Барџиева Трајковска: „Скопскиот барок“ е скапо платен пропагенден билборд...

мај 12, 2016



Владимир Куновски: Го живеам “Процес” од Кафка!

мај 12, 2016



ЦРНА ЛИСТА НА УЈП: Државата е најголем должник на „државата“...

мај 12, 2016

Поврзани постови



Агенција за медиуми со прекршочна пријава до Алфа, Канал 5 и Сител...

мај 13, 2016



Приказните од македонското творештво добија нов модерен идентитет во едицијата „Бајки од ...

мај 13, 2016



Како до работа ако немате искуство?

мај 13, 2016



Бугарија 40 000 семејства ја напуштиле само за една година...

мај 13, 2016



Германија се соочува со недостиг на работници-Милион празни места!...

мај 13, 2016



Поради отсуство на дел од обвинетите одложен „Шпион“...

мај 13, 2016